



Прогрес - Институт за социјална демократија
во соработка со
Меѓународниот центар „Олоф Палме“, Фондацијата „Калеви Сорса“ и
Фондацијата „Фридрих Еберт“, Канцеларија во Македонија
распишуваат

К О Н К У Р С **за учесници на десеттата Политичка академија за социјална демократија во 2019 година**

Политичката академија е образовен проект, дизајниран како академски курс и тренинг. Главна задача на Академијата е да образува и тренира индивидуи коишто ги споделуваат социјалдемократските вредности и коишто во своите секојдневни активности влијаат и ги обликуваат политичките одлуки во Македонија.

Политичката академија ќе им овозможи на учесниците теоретско знаење, но и практични вештини и способности во областа на политичкиот систем, социјалдемократската идеологија, политичкиот и партискиот менаџмент и политичката комуникација и односите со јавноста. Овие цели ќе се реализираат во рамките на четири или пет циклуси на тридневни викенд семинари со модули од горенаведените области во периодот од март до октомври 2019 година. Првиот семинар ќе се одржи во средината на март.

Услови за учество

Право да конкурира за учеството на Академијата има:

1. секој државјанин на Република Македонија
2. на возраст од 21 до 40 години,
3. ангажиран е или сака да биде активен во општествениот и политичкиот живот на Македонија,
4. ги споделува социјалдемократските политички, економски, социјални и општествени вредности,
5. има основно знаење од општествените науки и терминологија,
6. активно познавање на англискиот јазик.

Потребни документи за учество

1. Биографија со наведени контакт - податоци
2. Писмо за мотивација

Селекција на кандидатите

Кандидатите ќе бидат селектирани врз основа на личните постигнувања (вклучувајќи го и академското образование,

неформалното образование, работното искуство и пракса) наведени во биографијата и писмото за мотивација, како и етничката, религиозната, половата, регионалната и социјалната разноликост во Македонија. Сите пријавени кандидати ќе бидат известени за резултатите од селекцијата, најдоцна, до 6 март 2019 год. по електронска пошта. Дел од селектираните кандидатите може да бидат повикани на дополнително усно интервју во периодот од 7- 8 март 2019 год. Непотполни документи нема да се разгледуваат!

Поднесување на документите

Документите за пријавување треба да се поднесат, најдоцна, до **24 февруари 2019 година** на е-маил: pa@progres.org.mk

ВЕ МОЛИМЕ БЕЗ ТЕЛЕФОНСКИ ЈАВУВАЊА!